



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Број: 02 - 2503/2
27.04.2011 година
С к о п ј е

ЗАПИСНИК
од ХCV -та седница на Управниот одбор на
Фондот за здравствено осигурување на Македонија,

одржана на 17.02.2011 година со почеток во 11.00 часот
во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Присутни членови на Управниот одбор:

- *Елена Трпковска, претставник од Министерството за финансии - претседател;*
- *Д-р Ирфан Хоџа, претставник од Министерството за здравство - заменик на претседателот;*
- *Д-р Страшо Наумоски, претставник од Лекарската комора на Македонија и Стоматолошката комора на Македонија - член;*
- *М-р Борис Јосифовски, член на Извршниот одбор на Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија - член;*
- *Д-р Љубиша Каранфиловски, вработен во ЈЗУ Здравствен дом Битола, претставник од Сојузот на синдикатите на Македонија - член.*

Отсутни членови на Управниот одбор:

- *Д-р Горан Коевски, претставник на Организацијата на потрошувачите на Македонија - член*
- *Г. Трајче Леов, претставник на Стопанска комора на Македонија - член.*

Присутни од ФЗОМ:

- *М-р Маја Парнарџиева - Змејкова, директор на ФЗОМ (делумно присутна);*
- *М-р Виолета Петровска, директор на ФЗОМ (делумно присутна);*

- *Татјана Лукановска, директор на секторот за финансиски прашања (делумно присутна);*
- *Златко Алексов, директор на секторот за јавни набавки (делумно присутен);*
- *Кристина Христова, директор на секторот за фармација (делумно присутна);*
- *Трајче Саздов, директор на секторот за правни работи (делумно присутен);*
- *Стојан Петрески, раководител на одделението за здравствено осигурување и нормативно правни работи (делумно присутен);*
- *Љубица Димитровска, раководител на одделението за сметководство (делумно присутна);*
- *Сања Стојческа, републички контролор (делумно присутна);*
- *Татјана Настеска, самостоен стручен соработник за работни односи (делумно присутна);*
- *Христо Трповски, шеф на одделот за нормативно-правни работи, во својство на записничар.*

Седницата ја отвори и водеше претседателот на Управниот одбор Ирфан Хоџа. Утврди дека на седницата се присутни пет членови на Управниот одбор со што се исполнети условите за полноважно работење и одлучување, по што го изложи претходно доставениот

ПРЕДЛОГ - ДНЕВЕН РЕД

- *Усвојување на записникот од ХСIII -та седница на Управниот одбор одржана на 28.12.2010 година;*
- 1. *Ликвидност и извршување на буџетот на ФЗОМ;*
- 2. *Извештај од извршениот попис на средствата, побарувањата и обврските на Фондот за здравствено осигурување на Македонија со состојба на ден 31.12.2010 година;*
- 3. *Предлог за донесување на нов Правилник за изготвување на буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;*
- 4. *Предлог за донесување на Одлука за утврдување на вредноста на поенот во примарната здравствена заштита;*
- 5. *Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала;*
- 6. *Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на правилникот за за овластувањата и начинот на работата на контролата на Фондот за здравствено осигурување;*

7. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот;
8. Предлог за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија
9. Дополнување на предлогот од комисијата за референтни цени на лекови разгледуван на седницата од 27.01.2011 година;
10. Предлог за донесување на Одлука за начинот и постапката на отуѓување на неупотребливи ствари;
11. Барања од областа на работните односи;
12. Барање од осигуреникот Виолета Ицковска;
13. Предлог Стратешки план на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за периодот 2010 – 2015 година;
14. Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ - Скопје за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија во првиот квартал на 2011 година;
15. Информација за потребата од почнување на постапката за прибирање на апликациите за Електронската здравствена картичка;
16. Информација за работата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија во 2010 година;
17. Програма за работа за 2011 година за ФЗОМ;
18. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за услуги во болничка здравствена заштита за акутни случаи;
19. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакети на завршени епизоди на лекување во специјалистичко - консултативна здравствена заштита;
20. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко – консултативната здравствена заштита;
21. Извештај за финансиските контроли во 2010 година;
22. Предлог годишен план за финансиски контроли во 2011 година;
23. Разно.

Потоа наведе дека од директорот на Фондот е побарано Управниот одбор да ги разгледа и следните точки: 1. Предлог за утврдување на формата и содржината на договори кои Фондот ги склучува со здравствени установи, и тоа за Договор за извршување и плќање здравствени услуги во примарната здравствена заштита, Договор за извршување и плќање здравствени услуги во примарната

здравствена заштита – гинекологија, Договор за регулирање на односите помеѓу Фондот за здравствено осигурување на Македонија и здравствената установа за начинот на плаќање на здравствените услуги со кои се врши обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарната здравствена заштита, и Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на правилникот за организација и систематизација на работните места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија. На крајот праша дали членовите на Управниот одбор имаат предлози во врска со дневниот ред на седницата.

Љубиша Каранфиловски побара под посебна точка на дневниот ред да го запознае Управниот одбор со предлогот на синдикатот по основ на лекарската одговорност.

Управниот одбор ги прифати предлозите, по што едногласно го усвои следниот

ДНЕВЕН РЕД

- Усвојување на записникот од ХСIII -та седница на Управниот одбор одржана на 28.12.2010 година;
- 1. Предлог за утврдување на формата и содржината на договори кои Фондот ги склучува со здравствени установи: 1. Договор за извршување и плаќање здравствени услуги во примарната здравствена заштита; 2. Договор за извршување и плаќање здравствени услуги во примарната здравствена заштита – гинекологија; 3. Договор за регулирање на односите помеѓу Фондот за здравствено осигурување на Македонија и здравствената установа за начинот на плаќање на здравствените услуги со кои се врши обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарната здравствена заштита;
- 2. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на правилникот за организација и систематизација на работните места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
- 3. Ликвидност и извршување на буџетот на ФЗОМ;
- 4. Извештај од извршениот попис на средствата, побарувањата и обврските на Фондот за здравствено осигурување на Македонија со состојба на ден 31.12.2010 година;
- 5. Предлог за донесување на нов Правилник за изготвување на буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;

6. Предлог за донесување на Одлука за утврдување на вредноста на поенот во примарната здравствена заштита;
7. Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала;
8. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на правилникот за овластувањата и начинот на работата на контролата на Фондот за здравствено осигурување;
9. Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот;
10. Предлог за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија;
11. Дополнување на предлогот од комисијата за референтни цени на лекови разгледуван на седницата од 27.01.2011 година;
12. Предлог за донесување на Одлука за начинот и постапката на отуѓување на неупотребливи ствари;
13. Барања од областа на работните односи;
14. Барање од осигуреникот Виолета Ицковска;
15. Предлог Стратешки план на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за периодот 2010 – 2015 година;
16. Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ - Скопје за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија во првиот квартал на 2011 година;
17. Информација за потребата од почнување на постапката за прибирање на апликациите за Електронската здравствена картичка;
18. Информација за работата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија во 2010 година;
19. Програма за работа за 2011 година за ФЗОМ;
20. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за услуги во болничка здравствена заштита за акутни случаи;
21. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакети на завршени епизоди на лекување во специјалистичко - консултативна здравствена заштита;
22. Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко – консултативната здравствена заштита;
23. Извештај за финансиските контроли во 2010 година;

24. Предлог годишен план за финансиски контроли во 2011 година;
25. Информација за предлогот на синдикатот за лекарите во јавното здравство по основ на лекарската одговорност;
26. Разно.

Потоа се пристапи кон разгледување на точките на дневниот ред.

- Усвојување на записникот од ХСIII -та седница на Управниот одбор одржана на 28.12.2010 година

Управниот одбор без забелешки, едногласно го усвои записникот од ХСIII -та седница на Управниот одбор одржана на 28.12.2010 година.

ТОЧКА 1 - Предлог за утврдување на формата и содржината на договори кои Фондот ги склучува со здравствени установи: 1. Договор за извршување и плќање здравствени услуги во примарната здравствена заштита; 2. Договор за извршување и плќање здравствени услуги во примарната здравствена заштита – гинекологија; 3. Договор за регулирање на односите помеѓу Фондот за здравствено осигурување на Македонија и здравствената установа за начинот на плаќање на здравствените услуги со кои се врши обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарната здравствена заштита

На почетокот директорката Парнарџиева – Змејкова ги објасни новините кај овие договори во однос на минатогодишните, по што членовите на Управниот одбор дискутираа и ги изнесуваа своите ставови за нивната содржина. Во дискусијата на одделни аспекти на договорите се осврнаа Борис Јосифовски, Елена Трпковска, Љубиша Каранфиловски и Страшо Наумоски.

Потоа претседателот Ирфан Хоџа наведе дека содржината на договорите е усогласена со соодветните комори, поради што предложи Управниот одбор да ги усвои.

Останатите членови се согласија со предлогот, па Управниот одбор едногласно донесе

Одлука

за утврдување на формата и содржината на договорите што Фондот за здравствено осигурување на Македонија ги склучува со здравствените установи заради купување на здравствени услуги во интерес на осигурените лица

со која се утврди формата и содржината на: 1. Договорот за извршување и плаќање здравствени услуги во примарната здравствена заштита; 2. Договорот за извршување и плаќање здравствени услуги во примарната здравствена заштита – гинекологија; и 3. Договорот за регулирање на односите помеѓу Фондот за здравствено осигурување на Македонија и здравствената установа за начинот на плаќање на здравствените услуги со кои се врши обезбедување на осигурените лица со лекови на рецепт од Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот во примарната здравствена заштита

ТОЧКА 2 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на правилникот за организација и систематизација на работните места во Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека предложената измена е заради екипирање на подрачните служби со лекари заради надминување на системската слабост во издавањето на боледувањата, и дека квалитетните вработувања донесуваат заштеди. За тоа и Владата донесе заклучок.

Љубиша Каранфиловски истакна дека ако се работи за продуктивни вработувања од кои се очекуваат заштеди ја поддржува измената на правилникот.

Потоа и претседателот Ирфан Хоџа побара Управниот одбор да го донесе Правилникот, и ги повика членовите да се изјаснат по предлогот.

Ирфан Хоџа, Љубиша Каранфиловски, Страшо Наумоски и Борис Јосифовски гласаа за донесување на правилникот, а Елена Трпковска гласаше против. На тој начин, Управниот одбор со мнозинство на гласови го донесе предложениот

**Правилник
за изменување и дополнување на правилникот за организација и
систематизација на работните места во Фондот за здравствено
осигурување на Македонија**

ТОЧКА 3 - Ликвидност и извршување на буџетот на ФЗОМ

Во рамките на оваа точка од дневниот ред директорката Парнарџиева – Змејкова го запозна Управниот одбор со актуелната состојба на ликвидноста на Фондот и направи нејзина споредба со поранешните предвидувања. Потоа одговараше на прашања од членовите на Управниот одбор.

ТОЧКА 4 - Извештај од извршениот попис на средствата, побарувањата и обврските на Фондот за здравствено осигурување на Македонија со состојба на ден 31.12.2010 година

Сања Стојческа во својство на претседател на пописната комисија на Фондот пред Управниот одбор го изложи Извештајот од извршениот попис на средствата, побарувањата и обврските со состојба на ден 31.12.2010 година. Ја објасни методологијата по која работела комисијата и укажа на карактеристичните заклучоци до кои е дојдено. Истакна дека извештајот содржи и предлог за расходување дотраена и неупотреблива опрема што е затекната во Фондот и подрачните служби како и предлог за донирање на здравствени легитимации или нивно расходување – уништување. Се работи за 12.296 парчиња здравствените легитимации кои се наоѓаат во Фондот во врска со кои Управниот одбор по минатогодишниот извештај од пописот донесе одлука да се побара мислење за тогашните предлози за постапување со легитимациите од Министерство за финансии и Државниот завод за ревизија. Со оглед дека не е добиен одговор од Министерството и од Заводот, комисијата го дава овој нов предлог.

Директорката Парнарчиева – Змејкова дополни дека во извештајот се предлага расходување на ствари што оваа година се отпишуваат. Покрај нив, постојат и ствари кои се порано расходувани а сепак се чуваат во повеќе подрачни служби. За постапување со вакви ствари, а по консултација со Државниот завод за ревизија подготвивме посебна одлука која е на дневниот ред под точка 12.

Потоа членовите на Управниот одбор дискутираа по извештајот и поставуваа прашања на кои одговори даваа директорката Парнарчиева – Змејкова, Сања Стојческа и Љубица Димитровска.

На крајот, претседателот Ирфан Хоџа побара членовите да се произнесат за усвојување на извештајот од пописот и предложените одлуки.

Ирфан Хоџа, Љубиша Каранфиловски, Страшо Наумоски и Борис Јосифовски гласаа за усвојување на извештајот и предложените одлуки, а Елена Трпковска се воздржа од гласање. На тој начин, Управниот одбор со мнозинство на гласови донесе

Одлука
за усвојување на Извештајот од извршениот попис на средствата,
побарувањата и обврските со состојба на ден 31.12.2010 година

Одлука
за расходување на опремата која е дотраена и неупотреблива за работа и користење

и

Одлука
за доделување на здравствени легитимации

со која одлучи здравствените легитимации што се наоѓаат во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, да се доделат без надомест на јавните здравствени установи во Скопје кои имаат породилишта.

ТОЧКА 5 - Предлог за донесување на нов Правилник за изготвување на буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Директорката Парнарџиева – Змејкова наведе дека Фондот го повлекува предлогот за донесување на нов Правилник за изготвување на буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, па оваа точка беше симната од дневниот ред.

ТОЧКА 6 - Предлог за донесување на Одлука за утврдување на вредноста на поенот во примарната здравствена заштита

Ирфан Хоџа потсети дека минатата година во март, вредноста на поенот беше намалена од 50 на 45 денари, а по шест месеци од примената требаше да се анализираат ефектите од ова намалување. Поради променетата состојба, постојат услови за враќање на старото ниво.

Потоа Директорката Парнарџиева – Змејкова се осврна на финансискиот ефект на Фондот од менувањето на вредноста на поенот.

Љубиша Каранфиловски наведе дека минатата година одлуката за намалување на вредноста на поенот беше донесена како дел од антикризните мерки. И намалувањето на платите во јавното здравство исто така беше дел од тие мерки. Истакна дека ја поддржува одлуката за враќање на нивото од 50 денари ако е тоа оправдано со подобрените економски показатели.

Потоа претседателот Ирфан Хоџа побара членовите на Управниот да се изјаснат за предложената одлука, по што Управниот одбор едногласно донесе

Одлука
за утврдување на вредноста на поенот во примарната здравствена заштита

со која вредноста на понот се утврди на 50 денари.

ТОЧКА 7 - Правилник за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала

Ирфан Хоџа потсети дека овој правилник беше донесен во декември 2010 година но не доби согласност од министерот за здравство заради одредени одредби што ги предвидуваше. Сега текстот е усогласен со укажувањата од Министерството, поради што предложи Управниот одбор да гласа за новиот текст.

Управниот одбор се согласи со предлогот, и едногласно го донесе предложениот

Правилник

за индикациите за остварување на право на ортопедски и други помагала

ТОЧКА 8 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на правилникот за овластувањата и начинот на работата на контролата на Фондот за здравствено осигурување

Директорката Парнарџиева – Змејкова наведе дека се предлага измена во еден член на важечкиот правилник кој се однесува на контролата на остварувањето на целите од страна на здравствените установи. Наместо квартално како што предвидува важечкиот правилник, контролата на целите се предвидува да се врши годишно.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно го донесе предложениот

Правилник

за изменување и дополнување на правилникот за за овластувањата и начинот на работата на контролата на Фондот за здравствено осигурување

ТОЧКА 9 - Предлог за донесување на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот

Директорката Парнарџиева – Змејкова објасни дека важечкиот правилник предвидува поделба на средствата за аптеките почнувајќи од годишен буџет кој се намалува за висината на маржата, потоа се распоредува по подрачни служби, и на крајот на одделни аптеки. По одржаните состаноци со

Фармацевтската комора, предлагаме измена така што средствата нема да се распоредуваат по подрачни служби, туку директно по аптеки, согласно критериумите издадени рецепти и тимови. Ова оттаму што искористеноста на квотите анализирана по подрачни служби е многу различна, па досегашната распределба се покажа дека не е добра.

Потоа се разви куса расправа за предлогот, по која Управниот одбор едногласно го донесе предложениот

Правилник

за изменување и дополнување на Правилникот за утврдување на постапка за определување на месечниот износ на средствата кои здравствената установа може да ги добие за издадени лекови на рецепт од Листата на лекови на товар на средствата на Фондот

ТОЧКА 10 - Предлог за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

Во рамките на оваа точка од дневниот ред, врз основа на предлогот подготвен од стручната служба на Фондот, Управниот одбор едногласно донесе

Одлука

за изменување и дополнување на Планот за јавни набавки за 2011 година на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

ТОЧКА 11 - Дополнување на предлогот од комисијата за референтни цени на лекови разгледуван на седницата од 27.01.2011 година

По оваа точка Кристина Христова потсети дека на ХСIV-та седница, за лековите за кои овластените субјекти, производители односно увозници не ги прифаќаат предлог референтните цени, Управниот одбор заклучи да се пристапи кон договарање со цел изнаоѓање на решение во интерес на осигурените лица. По преговорите фирмите Плива и Ла Рош доставија предлози за референтни цени. Се предлага да се утврдат нови референтни цени за шест лекови и да се изврши дополнување на одлуката кај пет генерики со нови заштитени имиња кај кои тоа нема да има финансиски ефект.

Одлука

за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени на лекови кои се на Листата на лекови кои паѓаат на товар на Фондот за здравствено осигурување на Македонија

ТОЧКА 12 - Предлог за донесување на Одлука за начинот и постапката на отуѓување на неупотребливи ствари

Објаснување за предлогот за донесување на Одлука за начинот и постапката на отуѓување на неупотребливи ствари даде директорката Парнарџиева – Змејкова во рамките на точка 4 од дневниот ред. Имајќи го во вид тоа објаснување, Ирфан Хоџа, Љубиша Каранфиловски, Страшо Наумоски и Борис Јосифовски гласаа за предложената одлука, а Елена Трпковска гласаше против. На тој начин, Управниот одбор со мнозинство на гласови донесе

Одлука

за начинот и постапката на отуѓување на неупотребливи ствари

ТОЧКА 13 - Барања од областа на работните односи

Во рамките на оваа точка од дневниот ред беа разгледани барањата на Цветлана Вељаноска Јакимоска, Борис Стевановски, Вулнет Мурсели, Киро Струков, Мирјана Михајловска, Фета Хулузи, Ката Велиновска, Влатко Даневски, Христо Минов, Драге Пајковски и Верица Здравевска.

Во врска со барањето на Цветлана Вељаноска Јакимоска, Трајче Саздов објасни дека откако и исплатил средства по правосилна судска одлука во работен спор поведен од нејзина страна, Фондот вложил вонреден правен лек – ревизија. По ревизијата судот одлучил во корист на Фондот, па Вељаноска Јакимоска е задолжена да ги врати средствата. Нејзиното барање е за овозможување враќањето да го изврши на повеќе рати.

По ова барање Управниот одбор едногласно одлучи да се овозможи плаќањето на рати, а за динамиката на плаќањето да одлучи стручната служба на Фондот.

За останатите барања објаснување даде Татјана Настевска.

По темелното разгледување, поставените прашања и дадените дополнителни објаснувања, се пристапи кон гласање по барањата.

Љубиша Каранфиловски се воздржа од гласање, истакнувајќи дека во постапките во врска со кои се упатени барањата не било побарано мислење од соодветната синдикална организација. Ирфан Хоџа се воздржа од гласање по барањата на Вулнет Мурсели и Фета Хулузи а гласаше за одбивање на останатите барања. Елена Трпковска, Борис Јосифовски и Страшо Наумоски гласаа за одбивање на сите барања.

На тој начин, Управниот одбор ги одби барањата на Борис Стевановски, Вулнет Мурсели, Киро Струков, Мирјана Михајловска, Фета Хулузи, Ката Велиновска, Влатко Даневски, Христо Минов, Драге Пајковски и Верица Здравевска.

ТОЧКА 14 - Барање од осигуреникот Виолета Ицковска

Емилија Здравева потсети дека ова барање беше разгледувано на ХСIII-та седница кога Управниот одбор побара стручната служба повторно да го разгледа и да изготви предлог како да биде решено.

Наведе дека се работи за пет предмети за лекување во странство за кои треба да се плати учество од осигуреничката. Таа пак од своја страна смета дека не треба да плати затоа што нејзиното дете кое се лекувало во странство има статус на лице со посебни потреби. Со оглед што со статусот се стекнало подоцна, по извршеното лекување а истиот го немало кога се поднесени барањата, стручната служба смета дека барањето не може да биде прифатено, и во таа смисла подготви мислење.

По објаснувањето, претседателот Ирфан Хоџа побара членовите на Управниот одбор да се изјаснат дали се за или против прифаќање на барањето.

Борис Јосифовски гласаше за прифаќање на барањето, а Ирфан Хоџа, Елена Трпковска, Љубиша Каранфиловски и Страшо Наумоски против. На тој начин, Управниот одбор не го прифати барањето на Виолета Ицковска.

ТОЧКА 15 - Предлог за донесување на Стратешки план на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за периодот 2010 – 2015 година

Управниот одбор го разгледа предлогот подготвен од стручната служба на Фондот, по што едногласно донесе

***Стратешки план
на Фондот за здравствено осигурување на Македонија
за периодот 2010 – 2015 година***

ТОЧКА 16 - Предлог за донесување на Одлука за изменување на одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ - Скопје за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија во првиот квартал на 2011 година

Предлогот го објасни Татјана Лукановска. Наведе дека се предлага зголемување на висината на надоместокот заради извршените итни операции во октомври 2010, извршени по искористувањето на надоместокот за тој период.

По ова, Управниот одбор едногласно донесе

Одлука

за изменување на Одлуката за утврдување на висината на вкупниот надоместок што Фондот ќе го исплати на Специјалната болница по хируршки болести „Филип Втори“ за здравствени услуги од областа на кардиоваскуларната хирургија во првиот квартал на 2011 година

со која висината на надоместокот се зголеми за 6.795.520 денари.

ТОЧКА 17 - Информација за потребата од почнување на постапката за прибирање на апликациите за Електронската здравствена картичка

Во рамките на оваа точка од дневниот ред, Управниот одбор ја разгледа информацијата изготвена од стручната служба на Фондот, па врз основа на Правилникот за формата и содржината на картичката за здравствено осигурување и за начинот на нејзиното издавање, водење, користење и доказот за платен придонес за задолжително здравствено осигурување, едногласно донесе

Одлука

за започнување со активности заради издавање и примена на картичката за здравствено осигурување

со која се задолжуваат стручните служби на Фондот да започнат со постапката за прибирање на апликациите за издавање на картичката за здравствено осигурување.

ТОЧКА 18 - Информација за работата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија во 2010 година

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Управниот одбор ја разгледа Информацијата за работата на Фондот за здравствено осигурување на Македонија во 2010 година во која хронолошки се прикажани активностите на Фондот во 2010 година.

ТОЧКА 19 - Програма за работа за 2011 година за ФЗОМ

Управниот одбор го разгледа предлогот подготвен од стручната служба на Фондот, по што едногласно донесе

**Програма за работа
за 2011 година за ФЗОМ**

ТОЧКА 20 - Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за услуги во болничка здравствена заштита за акутни случаи

Татјана Лукановска наведе дека оваа измена се предлага заради корекција на референтната цена за хируршката процедура за вградување на кохлеарен имплант. До тоа е дојдено како резултат на средбите помеѓу Фондот и оториноларинголозите од Универзитетската клиника за уво, нос и грло. Првично утврдената референтна цена за овој вид на здравствена услуга не ја опфаќаше цената на вградениот материјал (кохлеарен имплант) бидејќи здравствените установи не доставуваа податоци за истиот. Предложените измени измени се базираат на анализата на трошоците (здравствени услуги и вграден материјал) направени од страна на стручните служби на Фондот (податоци за чинењето на оваа услуга добиени од земји во регионот), како и доставената евиденција за чинење на овој вид на услуга од Универзитетската клиниката за уво, нос и грло. Со оваа референтна цена ќе се обезбеди покривање на трошоците за изведување на оваа услуга во јавната здравствена установа Универзитетска клиника за уво, нос и грло и ќе се спречи упатувањето на осигурениците на Фондот на лекување во странство.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

**Одлука
за изменување и дополнување на одлуката за
утврдување на референтни цени на услуги во болничката
здравствена заштита за акутни случаи**

ТОЧКА 21 - Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакети на завршени епизоди на лекување во специјалистичко - консултативна здравствена заштита

Објаснување даде Татјана Лукановска. Наведе дека се предлага замена на постоечкиот со нов токсиколошки пакет со шифра, назив и референтна цена. Потребата за тоа беше лоцирана од страна на здравствените работници кои

немаа соодветен начин за искажување на услугите што се даваат на осигурениците. Претставниците од Клиниката за токсикологија сметаат дека покрај основните, општите пакети во кои можат да се пронајдат има потреба од воведување на уште еден пакет.

Покрај тоа, се предлага и укинување на постоечките и утврдување на нови пакети за очната дејност. Ова од причина што примената на досегашните специјалистички пакети за очна дејност кај голем број на здравствени работници предизвикуваше проблем поради начинот на дефинирање на самите пакети како и услугите кои беа вклучени во истите. За избор на соодветен пакет, здравствениот работник беше потребно да ги реализира сите услуги во состав на пакетот што пак е медицински неизводливо. Имено, офталмолозите своите сугестии ги искажаа преку Здружението на офталмолози кои заедно со претставниците на комисијата во Фондот ги дефинираа новите пакети, со нова шифра, назив и референтна цена. Усвојувањето на новите пакети од очната дејност се предлага со цел пресретнување на потребите како на здравствените работници од оваа дејност така и на здравствените осигуреници на кои правилно ќе им бидат прикажани здравствените услуги што им се дадени.

На крајот, во Одлуката за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на референтни цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко - консултативната здравствена заштита – амбулантски, од Службен весник на Република Македонија број 122 и 154 од 2010 година), се предлага датумот „01.01.2011“ да се замени со датумот „01.06.2011“. Се работи за датумот на примена на пакетот за дополнување на основните пакети на медикаментозна терапија со специфични лекови. Поместувањето се предлага затоа што здравствените установи сеуште не се подготвени информатички, да го вршат фактурирањето за тие пакети според одлуката.

Страшо Наумоски изрази резерви во однос на очните пакети зашто цените кај очните пакети АОМЗ и АОМ8 биле намалени надвор од договореното.

По ова, претседателот Ирфан Хоџа го стави предлогот за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени за пакети на завршени епизоди на лекување во специјалистичко - консултативна здравствена заштита на гласање.

Ирфан Хоџа, Елена Трпковска, Љубиша Каранфиловски и Борис Јосифовски гласаа за предложената одлука, а Страшо Наумоски се воздржа од гласање заради резервите во однос на очните пакети АОМЗ и АОМ8. На тој начин, Управниот одбор со мнозинство на гласови ја донесе предложената

Одлука
**за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни
цени за пакетите на завршени епизоди на лекување за специјалистичко -
консултативната здравствена заштита - амбулантски**

ТОЧКА 22 - Предлог за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во специјалистичко – консултативната здравствена заштита

Татјана Лукановска објасни дека се предлага воведување на нова лабораториска услуга- токсиколошка анализа при труење со лекови и опијати, со шифра, назив и референтна цена. Тоа ќе овозможи реална евиденција и фактурирање на здравствената услуга која му се дава на осигуреникот при труење со лекови и опијати. Оваа лабораториска услуга може но и не мора да се комбинира со токсиколошкиот пакет за кој стана збор кај претходната точка на дневниот ред.

По објаснувањето, Управниот одбор едногласно ја донесе предложената

Одлука
**за дополнување на Одлуката за утврдување на референтни цени во
специјалистичко - консултативната
здравствена заштита**

ТОЧКА 23 - Извештај за финансиските контроли во 2010 година

Управниот одбор го разгледа и едногласно го усвои Извештајот за финансиските контроли во 2010 година.

ТОЧКА 24 - Предлог годишен план за финансиски контроли во 2011 година

Управниот одбор го разгледа и едногласно го одобри Годишниот план за вршење на финансиски контроли во здравствени установи за 2011 година.

ТОЧКА 25 - Информација за предлогот на синдикатот за лекарите во јавното здравство по основ на лекарската одговорност

Во рамките на оваа точка на дневниот ред, Љубиша Каранфиловски сакаше да го запознае Управниот одбор со предлогот од синдикатот за зголемување на платите на лекарите во јавното здравство, и тоа 10 % на бруто платата. Ова

зголемување се предлага како надоместок за лекарската одговорност предвидена за лекарите како носители на дејноста во здравството. Зголемувањето не се однесува на останатиот медицински и немедицински персонал.

ТОЧКА 26 - Разно

Бидејќи немаше предлози за разгледување под точката разно, по излагањето на Љубиша Каранфиловски од точка 25, Управниот одбор во 17.40 часот заврши со работата на ХСV -та седница.

***Записничар,
Христо Трповски***

***Управен одбор
Претседател,
Ирфан Хоџа***